

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 14 април 2020 година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(“Службен весник на РСМ”, број 82/2020,102/2020, 108/2020 и 128/2020)

Член 1

- (1) Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/99, 59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,101/06,114/07,103/08,114/09,133/09,95/10,102/10,24/11, 135/11,155/11,12/14,112/14,130/14,15/15,129/15,225/15,23/16,189/16,198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.98/19, 124/19 и 275/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
- (2) За формата на издавање и пренос на фактурите, како и за ослободувањето од данокот на додадена вредност на прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник односно прометот остварен со донирани финансиски средства кон буџетски корисник кој се однесува за справување со Коронавирусот Covid-19 за рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност и рокот за плаќање на данокот на додадена вредност за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

- (1) Фактура во електронска форма во смисла на оваа уредба преставува фактура во електронска форма (pdf или друг електронски формат) која ги содржи сите елементи согласно со член 53 став (10) од Законот за данокот на додадена вредност и е доставена по електронски пат до примателот на прометот.
- (2) Вршителот на промет, кој има право да издаде фатура од ставот (1) на овој член треба да го известува примателот на прометот, преку електронска пошта, електронска порака и/или на друг начин дека за време на траењето на вонредната состојба, фактурите и другите документи од членот 53 став 2 од Законот за данокот на додадена вредност ќе ги издава во форма од ставот (1) на овој член.
- (3) Вршителот на прометот кој нема да го известува примателот на прометот според начинот од став (2) на овој член ќе продолжи да издава фактури и други документи од членот 53 став 2 од Законот за данокот на додадена вредност во хартиена форма.
- (4) Примателот на прометот во рок од 10 дена од приемот на известувањето од ставот (2) на овој член има право да го известува издавачот на фактурата дека ја одбива формата на достава од ставот (1) на овој член. Ако по истекот на 10 дена од применото известување, примателот на прометот не ја одбие формата на достава, ќе се смета дека е согласен доставата на фактури да се врши на начинот уреден со ставот (1) на овој член.

- (5) Фактурите од ставот (1) на овој член на примателот на фактурата му даваат право на одбивка на претходниот данок согласно со членовите 33,34 и 34-а од Законот за данокот на додадена вредност, право на поделба на претходните даноци согласно со членот 36 од законот за данокот на додадена вредност и право на исправка на одбивката на претходниот данок согласно со членот 37 од Законот за данокот на додадена вредност.
- (6) Со фактурата во електронска форма од ставот (1) на овој член треба:
 - да биде обезбедена автентичноста на потеклото на фактурата на начин што примателот на фактурата може недвосмислено да утврди дека таа фактура е испратена од издавачот на фактурата,
 - да биде обезбеден интегритетот на содржината на фактурата на начин што применетата технологија и процедури да оневозможуваат промена на податоците во фактурата,
 - да биде обезбедена читливост на фактурата, односно визуелна и разбирлива слика на издадената фатура на компјутерскиот екран или други електронски уреди на еднаков начин како и на хартија.
- (7) Обврзниците кои што издаваат и примаат фактури од ставот (1) на овој член се должни да ги исполнат евиденциските обврски согласно со членот 52 од Законот за данок на додадена вредност.

Член 2-а

- (1) Се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник за справување со Коронавирусот Covid-19.
- (2) За стекнување на правото на ослободување од данокот на додадена вредност, давателот на донацијата треба да обезбеди потврда од страна на буџетскиот корисник за примената донација пропишана во Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности.
- (3) Потврдата од ставот (2) на овој член може да биде разменета меѓу давателот на донацијата и примателот на донацијата во електронска форма и по електронски пат (pdf и сл. формат, кој може да се отпечати) или во хартиена форма.
- (4) Давателот на донацијата води евиденција за дадената донација по примател на донација, број на потврда за примена донација, договор за донација, краток опис на донацијата и вредност на дадената донација во финансиски средства, добра и услуги.

Член 2-б

- (1) Се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги извршен кон буџетски корисник заради справување со Коронавирусот COVID 19 кој се плаќа со финансиски средства од примени донации на буџетски корисник.
- (2) За ослободувањето од данокот на додадена вредност на прометот од ставот (1) на овој член, вршителот на промет треба да обезбеди изјава од буџетскиот корисник во која изјавува под целосна кривична и материјална одговорност дека прометот се плаќа со донирани финансиски средства.
- (3) Вршителот на прометот од ставот (2) на овој член води евиденција за прометот на добра и услуги кон буџетскиот корисник од ставот (1) на овој член.

Член 2-в

За прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник, како и за прометот на добра и услуги извршен кон буџетски корисник кој се плаќа со финансиски средства од примени донации на буџетски корисник, вршителот на промет во фактурата го наведува основот за ослободувањето на прометот од данок на додадена вредност.

Член 2-г

Ако вршителот на прометот, обврзник за данокот на додадена вредност од членот 2-а и членот 2-б на оваа уредба со законска сила не ги исполнил условите утврдени во член 2-а став (2) односно член 2-б став (2) од оваа уредба со законска сила, истиот е должен да пресмета данокот на додадена вредност на овој промет согласно со Законот за данокот на додадена вредност.“

Член 2-д

- (1) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образец “ДДВ-04” и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 февруари 2020 до 29 февруари 2020 година се одложува за време на траењето на вонредната состојба до 30 април 2020 година.
- (2) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образец “ДДВ-04” и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 март 2020 до 31 март 2020 година се одложува за време на траењето на вонредната состојба до 30 април 2020 година.
- (3) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образецот “ДДВ-04” и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 01 јануари 2020 до 31 март 2020 година се одложува за време на траењето на вонредната состојба до 30 април 2020 година.
- (4) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образецот “ДДВ-04” и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 01 април 2020 до 30 април 2020 се одложува за време на траење на вонредната состојба до 31 мај 2020 година.

Член 2-ѓ

Одредбите на членовите 2, 2-а, 2-б, 2-в и 2-г од оваа уредба со законска сила ќе се применуваат за време на траење на вонредната состојба, како и 90 дена по престанување на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4135/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
Република Северна Македонија
Оливер Спасовски, с.р.